

**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ**



**ИЗВАДОК ОД КОНКУРС  
за запишување студенти на втор циклус студии  
на сите студиски програми на Факултетот за земјоделски науки и храна  
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје  
во учебната 2018/19 година**

**РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА  
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ  
ФАКУЛТЕТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСКИ НАУКИ И ХРАНА-СКОПЈЕ**



**REPUBLIC OF MACEDONIA  
UNIVERSITY "Ss. CYRIL AND METHODIUS" IN SKOPJE  
FACULTY OF AGRICULTURAL SCIENCES AND FOOD-SKOPJE**

**Скопје, август 2018**

Во согласност со член 110 од Законот за високото образование, Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, бр. 02-138/3, донесена на 224. седница одржана на 29.1.2018 година, Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, бр. 02-384/4, донесена на 226. седница одржана на 15.3.2018 година, Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, бр. 02-611, донесена на 228. седница одржана на 22.5.2018 година, Одлуката на Владата на Република Македонија за давање согласност на конкурсите за запишување на студии од втор циклус на јавните високообразовни установи бр. 44-4493/1 од 2.5.2018, (Сл. весник бр. 84 од 9.5.2018г.), Одлуката на Владата на РМ за дополнување на Одлуката на Владата на Република Македонија за давање согласност на конкурсите за запишување на студии од втор циклус на јавните високообразовни установи бр. 44-5168/1 од 15 мај 2018 година (Службен весник на РМ бр. 93 од 21 мај 2018 г.) и Одлуката на Владата на РМ за изменување на Одлуката за давање согласност на конкурсите за запишување на студии од втор циклус на јавните високообразовни установи бр. 44-7305/1 од 24 јули 2018 година (Службен весник на РМ бр. 142 од 31 јули 2018 г.), Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје објавува

### ИЗВАДОК ОД КОНКУРС

#### за запишување студенти на втор циклус студии на сите студиски програми на Факултетот за земјоделски науки и храна на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2018/2019 година

#### I. Број на студенти

На Факултетот за земјоделски науки и храна во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во прва година на втор циклус студии во учебната 2018/2019 година може да се запишат следниов број студенти:

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	број на студенти	траење во семестри	цена на студирање (во евра)
<b>ФАКУЛТЕТИ</b>			
<b>Факултет за земјоделски науки и храна</b> (Ул. „16-та Македонска бригада“ бр. 3)	<b>184</b>	<b>2/4</b>	<b>1500/2500</b>
растителна биотехнологија	32	2/4	1500/2500
- <i>поделство</i>			
- <i>преработка на поделски култури</i>			
- <i>градинарство и цвеќарство</i>			
- <i>овоштарство</i>			
- <i>лозарско производство</i>			
- <i>винарско производство</i>			
- <i>производство на алкохолни пијалоци</i>			
- <i>генетика и селекција на растенијата</i>			
- <i>хортикултура во заштитени простори</i>			
- <i>органско растително производство</i>		2	
анимална биотехнологија	30	2/4	1500/2500
- <i>генетика и селекција во анимално производство</i>			
- <i>исхрана на животни</i>			
- <i>менаџмент на здравје и благосостојба на животните</i>			
- <i>говедарство</i>			
- <i>овчарство</i>			
- <i>козарство</i>			
- <i>свињарство</i>			
- <i>живинарство</i>			

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ	број на студенти	траење во семестри	цена на студирање (во евра)
- рибарство			
- пчеларство			
преработка на земјоделски производи од анимално потекло	12	2/4	1500/2500
- млеко и млечни производи			
- месо и производи од месо			
- нутриционизам и контрола			
агроекономика и рурален развој	20	2/4	1500/2500
менаџмент на природните ресурси и животната средина	24	2/4	1500/2500
- педологија			
- екологија			
- извори на загадувањето во земјоделството			
- агрохемија			
- мелиорации и ерозија во земјоделството			
- наводнување			
квалитет и безбедност на храна	40	2/4	1500/2500
- микробиологија			
- квалитет и безбедност на храна			
- етноботаника			
- преработка на овошје и зеленчук			
- хемиски опасности во храна			
- квалитет и безбедност на храна од анимално потекло			
Фитомедицина	16	2/4	1500/2500
- ентомологија		2	
- фитопатологија		2	
- хербологија		2	
- фитомедицина		4	
Механизација	10	2/4	1500/2500
- механизација на растително производство			
- механизација на сточарско производство			

## II. Право на конкурирање

Право на конкурирање имаат кандидати што ги исполнуваат следниве општи услови:

- да завршиле прв циклус студии на соодветни или сродни студии и кои исполнуваат други услови предвидени со студиските програми за организирање втор циклус студии на соодветниот факултет, односно научен институт.

## III. Документи за пријавување и запишување

**Пред пријавувањето** во роковите утврдени со Конкурсот, секој заинтересиран кандидат **треба да се регистрира на [www.upisi.ukim.mk](http://www.upisi.ukim.mk) и да ја пополни електронската пријава**. Бројот којшто кандидатот автоматски го добил од системот за електронското пријавување треба да се внесе и во пријавниот лист што се поднесува при пријавувањето за запишување.

Пријавувањето се врши на соодветниот факултет.

Со пријавата кандидатите поднесуваат:

- пријавен лист за запишување;
- електронска пријава (од [www.upisi.ukim.mk](http://www.upisi.ukim.mk));
- оригинален документ за завршен прв циклус студии (диплома или уверение);
- куса биографија (CV);
- потврда за активно познавање странски јазик;
- препораки од наставни или научни работници (доколку има такви);
- список на стручни или научни трудови и примерок од нив (доколку кандидатите имаат);
- документи за евентуални награди, признанија и други документи.

При **запишувањето**, примените кандидати поднесуваат:

- индекс и пријавни листови
- две фотографии (3,5x4,5)

#### IV. Рокови за пријавување и запишување

	Прв рок	Втор рок *
Пријавување на кандидатите	10 септември - 10 октомври 2018	08-22 јануари 2019
Запишување на кандидатите	15 и 16 октомври 2018	25 и 26 јануари 2019

**\*Втор уписан рок ќе се спроведе на единиците, односно на студиските програми за кои не се пополнети конкурсните квоти и на кои постојат услови за отпочнување и изведување на наставата во летниот семестар.**

**По реализацијата на првиот уписан рок, за непополнетите места на единиците, односно студиските програми, Универзитетот, на својата интернет страница, ќе објави број на слободни места за запишување во вториот уписан рок во учебната 2018/2019 година.**

#### **ЗАБЕЛЕШКИ:**

- Во вкупниот износ е вклучена и одбраната на магистерскиот труд.
- На кандидатите им е дадена можност на факултетите/институтите со поголем број студиски програми, освен за првиот избор на студиската програма за којашто конкурираат, да можат да изберат уште една или повеќе студиски програми, односно да се определат и за втора, трета итн. студиска програма, доколку не успеат да бидат на ранг-листата на примени кандидати на првоизбраната студиска програма.
- Детални информации за условите за запишување и студирање на секоја од објавените студиски програми, потребната документација, организацијата и временскиот распоред на студиите, заинтересираните кандидати може да ги добијат на соодветните факултети, односно научни институти - носители на студиските програми.

\*\*\*

Пречистениот текст на Конкурсот во целост ги содржи одредбите утврдени со:

- Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, бр. бр. 02-138/3, донесена на 224. седница одржана на 29.1.2018 година,
- Одлуката на Ректорската управа на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, бр. бр. 02-384/4, донесена на 226. седница одржана на 15.3.2018 година,
- Одлуката на Владата на Република Македонија за давање согласност на конкурсите за запишување на студии од втор циклус на јавните високообразовни установи бр. 44-4493/1 од 2.5.2018, (Сл. весник бр. 84 од 9.5.2018г.) и
- Одлуката на Владата на РМ за изменување на Одлуката за давање согласност на конкурсите за запишување на студии од втор циклус на јавните високообразовни установи бр. 44-7305/1 од 24 јули 2018 година (Службен весник на РМ бр. 142 од 31 јули 2018 г.)

**Конкурсот е објавен на интернет-страницата:**

<http://www.ukim.edu.mk>

**Извадокот од Конкурсот е објавен на интернет-страницата:**

<http://www.fznh.ukim.edu.mk>